

До: Хотели во РМ – Економски оператори  
Предмет: Повик за доставување на понуди

Дата: 02.11.2018

Почитувани,

Македонското здружение на млади правници во соработка со партнерите Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, Данскот совет за бегалци и Коалицијата сите за правично судење, го спроведуваат проектот „Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на локални граѓански организации“ поддржан од Европската Унија (IPA Civil Society Facility and Media Programme 2016).

Во рамките на овој проект предвидени се и обуки за членови на граѓански организации. За таа цел, го доставуваме следниот ПОВИК за доставување на понуди:

1. Нарачател/договорен орган: Фондација за развој на локалната заедница Штип – проект, Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на локални граѓански организации.
2. Понудата треба да биде составена во следниот формат со потпис и печат (Форматот во прилог):

Ред Бр. No.	Опис на производ/ услуга Description of the product/ service	Количина Quantity	Единечна цена со ДДВ Unit price with VAT	Единечна цена без ДДВ Unit price without VAT
	Полн пансион по лице, во еднокреветна соба (вклучено појадок, ручек, вечера и по еден флаширан безалкохолан пијалок за ручек и вечера)	1		
	Сала за состаноци акустично одвоена од останатиот дел од хотелот соодветна и комотна за најмалку 30 лица.	1		
	Користење на техничка опрема опрема (ЛЦД проектор, флипчарт табла) за одржување на обука	1		
	Освежување за време на обуката и паузите (кафе, вода, неалкохолан пијалок), по лице	1		

- Понудата треба да важи за 15-20 лица, за времетраење од три (2) дена, во два (2) различни термини, кои ќе ги утврдуваме дополнително. Максимален број на ноќевања: 75
- Хотелот треба да има обезбеден паркинг за најмалку 10 возила, кој што е вклучен во понудата
- Хотелот, според категоризација, треба да биде најмалку со 3 ѕвезди.
- Понудите треба да бидат назначени со издвоено ДДВ.

- Цените во понудата треба да бидат изразени во денари.
- Документацијата која се поднесува во копија треба да е заверена од понудувачот со печат и потпис од одговорното лице, со назнака „Верно на оригиналот“.
- Оброкот за ручек треба да содржи сезонска салата, супа, порција главно јадење, десерт.
- Оброкот за вечера треба да содржи сезонска салата, порција главно јадење, десерт.

3. Понудата треба да се достави со следната придружна документација:

1. Понуда со цени за услуги (образец во прилог)
2. Тековна состојба на добавувачот, не постара од една година;
3. Изјава од овластено лице за непостоење на услови за исклучување на добавувач<sup>1</sup> за извршување на услуги (во прилог)

Во понудите треба да бидат потполнети сите полиња, во спротивно понудата нема да биде прифатена.

Понудата се доставува на следниот начин:

- во затворен плик, по пошта, или
- на рака во архивата на Фондација за развој на локалната заедница Штип, ул. Ванчо Прке бр.67/1, 2000 Штип
  - На надворешната страна на ковертот задолжително наведете: „За тендер Реф. Бр. IPA/2017/393-124“ и текстот "Да не се отвора пред сесијата за оценување".
- или скенирана на е-mail [ngirova@frlz.org.mk](mailto:ngirova@frlz.org.mk) (во субјект да се наведе Понуда за барање реф. бр. IPA/2017/393-124)

Критериум за доделување на договор ќе биде најниска понудена цена според спецификацијата и барањата претходно.

На овој повик може да се јават сите економски оператори на територијата на Република Македонија.

Доставените понуди треба да се со валидност од 6 месеци.

Понудата треба да се достави во рок од осум (8) дена од денот на објавување на повикот, најдоцна до **12.11.2018 до 16 часот**. Понудите пристигнати по крајниот рок нема да бидат земени во предвид.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации, Ве молам да контактирате со нас на следнава е-маил адреса: [ngirova@frlz.org.mk](mailto:ngirova@frlz.org.mk)

<sup>1</sup> Согласно делот 2.4. од ANNEX IV Procurement by grant Beneficiaries in the context of European Union external actions